

Прилог бр.3.5		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Маркетинг – менаџмент информациона системи			
2.	Код	БАС-11МИС			
3.	Студиска програма	Маркетинг менаџмент			
4.	Организатор на студиската програма	Бизнис Академија Смилевски – БАС			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година / семестар	Прва година	Прв семестар	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф. д-р Тони Соклевски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	/			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> • Разбирање на улогата на податоците и информациите во современото организациско окружување; • Стекнување знаења, вештини и способности за системска анализа и дизајн на системи во организациски рамки; • Разбирање на поврзаноста и неопходноста на континуиран развој на интелектуалниот капацитет на организацијата (структурен и човечки) за искористување на потенцијалите на МИС и воведување на електронското раководење во организациите; • Разбирање на деловните организациски процеси, архитектуирање и поврзување во МИС како дел од електронското раководење; • Разбирање на улогата на менаџерските информациона системи во контекст на процесот на донесување одлуки; • Моделирање на менаџерските информациона системи. 				
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Податоците и информациите во современиот развоен тренд • Основи на системска анализа и дизајн на системите • Вовед во информационите системи, менаџерски информациона системи и електронското раководење • Теоретски преглед на моделите и структурите на менаџерските информациона системи и улогата на електронското раководење во развојот на организацијата • Аналитички пристап во развојот на менаџерските информациона системи и електронското раководење • Електронското раководење во функција на моделирање на менаџерските информациона системи • Посебни типови на менаџерски информациона системи 				
12.	Методи на учење:				

	Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа, учење во електронско опкружување (форуми, консултации).			
13.	Вкупен расположив фонд на време	4 ЕКТС * 27 ЧАСА = 108 ЧАСА		
14.	Распределба на расположивото време	12+24+72=108 часови (1+2)		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава.	12
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа.	24
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	0
		16.2.	Самостојни задачи	0
		16.3.	Домашно учење - задачи	72
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови		70
	17.2.	Индивидуална работа/ проект (презентација: писмена и усна)		/
	17.3.	Активност и учество		30
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 40 бода		5 (пет) (F)
		41 до 50 бода		5 (пет) (F _x)
		51 до 59 бода		6 (шест) (E)
		60 до 69 бода		7 (седум) (D)
		70 до 79 бода		8 (осум) (C)
		80 до 89 бода		9 (девет) (B)
		90 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Реализирани активности 15.1 и 15.2		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Квалитетот на наставата се следи преку неколку механизми: 1. Редовна или вонредна (по потреба) семестрална евалуација на изведбата на наставникот и квалитетот на наставата од страна на студентите; 2. Редовна или вонредна (по потреба) семестрална евалуација на изведбата на наставникот и квалитетот на наставата од страна на менаџментот; 3. Семестрална само-евалуација на изведбата на наставникот и квалитетот на наставата од страна на наставникот; Редовен и вонреден увид (по потреба) во наставата од страна на менаџментот;		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		

		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Соклевски Т., Стевановски М.	Менаџерски информациони системи - компендиум		2013
		2.				
		3.				
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Лаудон К.К., Лаудон Џ.П.	Менаџмент информациски системи	Арс Ламина	2010
		2.				
		3.				